

Врз основа на член 37-е и 37-и од Закон за јавните претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/16 и 35/19), член 20г од Закон за вработените во јавниот сектор (Сл. Весник бр.27/14 и 143/19), член 22 и 23 од Закон за работните односи (Сл. весник на РМ бр.62/05 и 120/2018), и Правилник за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги арх. бр. 02-1194/11 од 22.06.2017 година, а поради зголемен обем на работа, Директорот на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје објавува

ЈАВЕН ОГЛАС 02/2020
за вработување на неопределено време
на давател на услуга
во ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје на работно место

1. **ОПЕРАТИВЕН ТЕХНИЧАР**, шифра **КДР.03.05.Б03.028**, Сектор Градско зеленило, реон Топанско поле , (1) еден извршител,

- ***Посебни услови***

- За ниво Б3 стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКОО или четири годишно средно образование.
- за нивото Б3 најмалку една година работно искуство во струката;
- Распоред на работно време
- Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
- Работни часови неделно 40 часа
- Паричен нето износ на плата 21. 098,00 денари

2. **Работник со помошни машини**, шифра **КДР.03.05.В01.014**, Сектор Градско зеленило, (1) еден извршител,

- ***Посебни услови***

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование.
- за нивото В1 најмалку една година работно искуство во струката;
- Распоред на работно време
- Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
- Работни часови неделно 40 часа
- Паричен нето износ на плата 19. 168,00 денари.

Сите кандидати треба да ги исполнуваат општите услови:

- Да е државјанин на Р. С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот јазик
- Да е полнолетен
- Да има општа здравствена способност за работното место
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

НАПОМЕНА: Согласно годишниот план за вработување на институцијата за 2020 година и правичната застапеност на заедниците, се предвидува вработување на: Албанец(ка) 1 и Македонец(ка) 1.

Кандидатите доставуваат пријава која може да се превземе од веб страницата на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје.

Документи кои треба да се приложат заедно со пријавата се:

- Уверение за државјанство
- Копија од Лична карта или Извод од матична книга на родени
- Лекарско уверение
- Доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност
- Диплома за завршено образование
- Потврда за работно искуство доколку се бара
- Дополнителен документ за потврда за исполнување на другиот посебен услов.

Приложените документи кон пријавата да бидат оригинал или копија заверена на нотар.

Пријавата може да се превземе од веб страницата на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје.

Постапката за селекција на вработување на давател на услуга е согласно Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги арх. бр. 02-1194/11 од 22.06.2017 година на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје.

Секој заинтересиран кандидат кој ги исполнува горенаведените услови може да ја достави својата пријава со приложени потребни документи во седиштето на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје (Архива) или по пошта на бул. Илинден бр.104, 1000 Скопје во рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавување на огласот во дневен печат.

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот на кандидати се врши во рок од 60 дена, од 201 до 500 кандидати од 90 дена, над 500 кандидати од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Контакт: тел: 02/3070 112 , e-mail: covecki.resursi@parkovi.com.mk

Сите доставени информации ќе се третираат како строго доверливи.

Задоцнетите и некомплетни пријави нема да бидат земени во предвид.

ЈП Паркови и зеленило